

Службен весник

на Република Македонија

Број 77

30 април 2018, понеделник

година LXXIV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1402. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.146/2017 од 18 април 2018 година.....	2	1404. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии(*).....	4
1403. Тарифник за висината на надоместоците за организирање, координирање и спроведување постапки на селекција за вработени во јавниот сектор кои немаат статус на административни службеници.....	3	1405. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно со Методологијата.....	5
		Огласен дел	1-40

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1402.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 18 април 2018 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 236 став 1 во делот: „ставови 2 и 3“ од Законот за вонпарнична постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.9/2008).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијативата на Дарко Јаневски од Скопје, со Решение У.бр.146/2017 од 14 февруари 2018 година повеќе постапка за оценување на уставноста на член 236 став 1 во делот: „ставови 2 и 3“ од Законот за вонпарнична постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.9/2008). Постапката беше поведена затоа што пред Судот основано се постави прашањето за согласноста на оспорениот член од Законот со член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека со оспорениот член 236 став 1 од Законот се предвидува дека ако вредноста на спорната гранична површина го надминува износот од 150.000 денари, судот ќе одлучи согласно со член 222 ставови 2 и 3 од овој закон, ако со тоа се согласат учесниците.

5. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, владеењето на правото е една од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Оспорениот член 236 став 1 од Законот е поместен во глава XII со наслов: „Уредување на меѓи“.

Според член 236 став 1 од Законот, ако вредноста на спорната гранична површина го надминува износот од 150.000 денари, судот ќе одлучи согласно со член 222 ставови 2 и 3 од овој закон, ако со тоа се согласат учесниците.

Од содржината на оспорениот член јасно произлегува дека истиот истовремено упатува на член 222 ставови 2 и 3 од Законот.

Од увидот во целината на Законот, а особено во членот 222 од Законот за вонпарнична постапка, Судот утврди дека Законот нема ставови 2 и 3, на што упатува оспорениот член 236 став 1.

Имено, членот 222 од Законот за вонпарнична постапка, содржи само 1 став и тоа со содржина:

“При одлучувањето дали еден предмет ќе му припадне на еден од учесниците, судот особено ќе ги земе предвид посебните оправдани потреби на тој учесник и основаноста за тоа предметот да му припадне нему.”

Од наведеното произлегува дека член 236 став 1 од Законот упатува на примена на ставови од член од Законот кои воопшто не постојат, што според Судот истиот во оспорениот дел е во спротивност со член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, односно со принципот на владеењето на правото. Ова од причина што не станува збор за незначителен технички пропуст при изготвување на законскиот текст, туку упатување на норми кои се непостоечки, што доведува до правна несигурност, нејаснотии и забуна во практикувањето на правото на субјектите кои се засегнати со конкретната правна проблематика.

Оттука, Судот оцени дека оспорените делови од член 236 став 1 од Законот не се во согласност со член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот.

5. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот, Никола Ивановски и судиите: Насер Ајдари, Елена Гошева, Јован Јосифовски, д-р Осман Кадриу, д-р Дарко Костадиновски, Вангелина Маркудова, Сали Мурати и Владимир Стојаноски.

У. бр. 146/2017
18 април 2018 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Никола Ивановски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА

1403.

Врз основа на член 18 став (3) од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 27/14, 199/14, 48/15 и 154/15, 5/2016, 142/2016 и 11/2018), директорот на Агенција за администрација донесе

ТАРИФНИК

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ, КООРДИНИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКИ НА СЕЛЕКЦИЈА ЗА ВРАБОТЕНИ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР КОИ НЕМААТ СТАТУС НА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ

Член 1

Со овој тарифник се определува висината на надоместоците за организирање, координирање и спроведување постапки на селекција за вработени во јавниот сектор кои немаат статус на административни службеници.

Член 2

За организирање, координирање и спроведување постапки на селекција за вработени во јавниот сектор кои немаат статус на административни службеници, во Агенцијата за администрација, институциите од јавниот сектор ги плаќаат следните надоместоци:

Вид на услуга	Износ
Објавување на јавен оглас на интернет страницата;	1 200,00 денари
Спроведување на административна селекција по работно место објавено во јавниот оглас на интернет страницата;	600,00 денари
Обезбедување на термин за спроведување на испит во салата за полагање на испити за најмногу 40 кандидати во времетраење до 120 минути; <i>*Секоја институција која има потреба од повеќе термини за спроведување на испит, надоместокот кој што треба да го плати се зголемува за наведениот износ.</i>	3.100,00 денари
Спроведување на проверка на веродостојност на докази и интервју. по кандидат; и	300,00 денари
Објавување на одлуката за избор на кандидат на интернет страницата.	600,00 денари

Член 3

Со денот на влегување во сила на овој тарифник, престанува да важи Тарифникот за висината на надоместоците за организирање, координирање и спроведување постапки на селекција за вработени во јавниот сектор кои немаат статус на административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 3/2016).

Член 4

Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-702/1

27 април 2018 година

Скопје

Директор,
Спасе Глигоров, с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО**

Член 2

1404.

Врз основа на член 49 став (4) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12 и 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕРКИ ЗА СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ НА ТРАНСМИСИВНИ СПОНГИОФОРМНИ ЕНЦЕФАЛОПАТИИ(*)**

Член 1

Во Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии („Службен весник на Република Македонија” бр. 57/11 и 161/17) во Прилогот 2 Глава А став II. точката 8 се менува и гласи:

„Генотипизација

Генотипот на протеинот на прионот за кодоните 136, 154 и 171 треба да се одреди за секој позитивен случај на ТСЕ кај овци. ТСЕ случаевите кај овци со генотип кој кодира аланин на двата алели на кодон 136, аргинин на двата алели на кодон 154 и аргинин на двата алели на кодон 171 веднаш се пријавуваат до Агенцијата. Кога позитивниот случај на ТСЕ е случај на атипично скрепи, треба да се одреди, исто така, генотипот на протеинот на прионот за кодонот 141.“

Во Глава Б став I. А. точката 8 се менува и гласи:

„Генотипот, и каде е можно расата, на секоја овца која е позитивна на ТСЕ и од која е земен примерок согласно Глава А дел II точка 8 од овој прилог.“

Во Прилогот 4 Глава В Дел 1 по точката 7 се додава нова точка 8 која гласи:

„8. Во согласност со точка 1 од овој дел, земањето примероци и генотипизацијата на расплодните овни во стада кои не учествуваат во програмата за размножување, генотипот на протеинот на прионот за кодоните 136, 141, 154 и 171 се одредува на минималниот примерок кој е репрезентативен за целата популација на овци, или:

(а) еднаш на секои три години на минимален примерок од најмалку 1560 овци или

(б) во интервали и на примерок со големина кој се одредува врз основа на усогласеност со следните критериуми:

- во планот за земање примероци се земени во предвид релевантните епидемиолошки податоци земени при претходните истражувања, вклучувајќи ги и податоците за генотипот на протеинот на прионот за кодоните 136, 141, 154 и 171 по раса, регион, старост, пол и видот на стадото и

- со планот за земање примероци се овозможува најмалку да се открие промена од 5% во преваленцијата на генотипот во период од 3 години, при моќност на статистичкиот критериум од 80% и ниво на веројатност од 95%.“

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

(*)Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата (ЕК) бр. 999/2001 на Европскиот Парламент и Совет од 22 мај 2001 година, со која се пропишуваат правилата за спречување, контрола и искоренување на одредени трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии (CELEX бр. 32001R0999), изменета и дополнета со Регулатива на Комисијата (ЕУ) 2017/894 од 24 мај 2017 година за изменување на Анексите III и VII од Регулативата (ЕЗ) бр. 999/2001 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со генотипизација на овци (CELEX бр. 32017R0894).

Бр. 02-1172/3
24 април 2018 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

**О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА**

1405.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 171/17), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 45/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16 и 189/16), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09, 52/11 и 51/14), на седницата одржана на 30.4.2018 година, донесе

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	32,612
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	34,100
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	33,103
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	32,468
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	24,165

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	70,00
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	71,50

б) Дизел гориво	ден/лит	Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 62,00	
в) Масло за горење	ден/лит	Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 50,50	
г) Мазут	ден/кг	
- М-1 НС	до 30,037	

Член 3

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	69,50	69,00	68,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	71,00	70,50	70,00
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	61,50	61,00	60,50
Е Л-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	50,00	49,50	49,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, вajat франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит	
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080	
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080	
б) Дизел гориво	ден/лит	
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030	
в) Масло за горење	ден/лит	
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040	
г) Мазут	ден/кг	
- М-1 НС	до 0,050	

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-

конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	0,890
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	0,300
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	0,300
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	22,040
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	21,823
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	15,409
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	6,289

г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 1.5.2018 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-945/1

30 април 2018 година

Скопје

Заменик претседател,

Куштрим Рамадани, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2018077